

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи
за годината завршена на
31 декември 2012

Содржина

Вовед

Прилог 1 - Мнение на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година и Финансиски извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година

Прилог 2 - Писмо на друштвото за ревизија до надзорниот орган и и органот на управување на Друштвото **74**

Прилог 3 - Преглед на корекциите во финансиските извештаи на Друштвото предложени од страна на друштвото за ревизија **85**

Прилог 4 -Извештај за состојбата и промените на техничките резерви **86**

Прилог 5 - Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва **92**

Прилог 6 - Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) **94**

Прилог 7 - Извештај за спроведување на прописите за управување со ризик **95**

Прилог 8 - Извештај за спроведување на внатрешната ревизија **100**

Прилог 9 - Извештај за начинот на водење на трговските книги **104**

Прилог 10 - Извештај за квалитетот на информатичкиот систем **105**

Прилог 11 - Извештај за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување **110**

Прилог 12 - Извештај за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики **111**

Вовед

Со *Правилникот за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување* (Службен весник на РМ бр. 169/2010) од 28 декември 2010 година се пропишува формата и содржината, односно опфатот на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи на друштвата за осигурување. Ревизијата на Триглав Осигурување АД, Скопје („Друштвото“) за 2012 година беше извршена во согласност со овој Правилник, и во согласност со Законот за ревизија, Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за ревизија и Кодексот за етика на професионалните сметководители утврдени од страна на Меѓународната федерација на сметководители.

Согласно одредбите на Правилникот друштвото за ревизија треба да изготви извештај за финансиските извештаи на друштвото за осигурување, односно мислење за тоа дали финансиските извештаи на друштвото за осигурување се изработени во согласност со важечката сметководствена регулатива. Кон овој извештај ревизорот треба да ги приложи финансиските извештаи на друштвото за осигурување кои се предмет на ревизијата.

Мнението на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година и финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2012 година се дадени во **Прилог 1** кон овој извештај.

Ревизорот исто така, треба да ги приложи и:

- Писмото на друштвото за ревизија до надзорниот орган и органот на управување на друштвото за осигурување - **Прилог 2**;
- Прегледот на корекциите на финансиските извештаи на друштвото за осигурување предложени од страна на друштвото за ревизија - **Прилог 3**;
- Извештај за состојбата и промените на техничките резерви - **Прилог 4**;
- Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва - **Прилог 5**;
- Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) - **Прилог 6**;
- Извештај за спроведување на прописите за управување со ризик - **Прилог 7**;
- Извештај за спроведување на внатрешната ревизија - **Прилог 8**;
- Извештај за начинот на водење на трговските книги - **Прилог 9**;
- Извештај за квалитетот на информатичкиот систем - **Прилог 10**;
- Извештај за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување („Агенцијата“) - **Прилог 11**; и
- Извештај за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики - **Прилог 12**.

Согласно Правилникот, горенаведените дополнителни извештаи треба да го содржат следното:

- *Писмото до надзорниот орган и органот на управување на друштвото* треба да содржи опис на уочените неправилности, слабости или пропусти во работењето на друштвото за осигурување утврдени во текот на ревизијата и препораки за отстранување на тие неправилности, слабости и пропусти

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за состојбата и промените во техничките резерви* треба да содржи:
 - Состојба на техничките резерви на почетокот и на крајот на деловна година и промената во износот на техничките резерви во текот на годината;
 - Мислење во однос на методите за пресметка на техничките резерви кои друштвото за осигурување ги применува за утврдување на техничките резерви на друштвото а во случај кога друштвото за осигурување не ги применило донесените методи, опис на таквото отстапување и неговите ефекти врз финансискиот резултат и финансиската состојба на друштвото за осигурување;
 - Мислење за состојбата на техничките резерви дадено од страна на независен овластен актуар кое мора да содржи оценка на состојбата и адекватноста на издвоените технички резерви;
 - Опис на преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Препорака на друштвото за ревизија со наведување на уочените слабости и ризици кои произлегуваат од начинот на издвојување на технички резерви.
- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва* треба да содржи:
 - Опис на состојбата и структурата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва со споредбен преглед на издвоените технички резерви, односно математичка резерва, како и состојба на вложување на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва на почетокот и на крајот на деловната година и промената во текот на годината;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва во однос на усогласеност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон, со наведување на уочените слабости, неправилности и ризици кои произлегуваат од начинот на вложување на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва, заедно со Препорака на друштвото за ревизија за отстранување на уочените слабости, неправилности и ризици.
- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот)* треба да содржи:
 - Опис на состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот), како и состојбата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) на почетокот и на крајот на деловната година и промената во текот на годината;

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) (продолжение)*
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) во однос на усогласеност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон, со наведување на уочените слабости, неправилности и ризици кои проилегуваат од начинот на вложувањата на останатите средства (од капиталот), заедно со препорака на друштвото за ревизија за отстранување на уочените слабости, неправилности и ризици кои проилегуваат од начинот на вложувањата на останатите средства (од капиталот).
- *Извештајот за спроведување на прописите за управување со ризик треба да содржи:*
 - Опис на видовите ризик на кои друштвото за осигурување е изложено во своето работење, особено опис на следните ризици: капитал и адекватноста на капиталот и усогласеност со минималните капитални барања, инвестициски ризик, кредитен ризик, инвестициски ризик, валутен ризик, ризик кој произлегува од каматните стапки, реосигурување и ликвидност;
 - Опис на политиките и процедурите за управување со поединечен ризик, нивно спроведување од страна на друштвото за осигурување, уочените недостатоци во управување со поединечен ризик;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење за адекватноста во идентификување, мерење и управување со поединечни ризици, заедно со Препорака на друштвото за ревизија во однос на евентуални корекции при пресметка на капиталот и адекватноста на капиталот, управување со ризикот од ликвидност и солвентност, и останатите ризици на кои друштвото е изложено, како и Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на политиките и процедурите за управување со ризик;
 - Мислење на адекватноста и соодветноста на интерните контроли во друштвото врзани за управување со поединечни ризици заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на ефикасноста и соодветноста на системот на интерни контроли во друштвото за осигурување.
- *Извештајот за работењето на внатрешната ревизија треба да содржи:*
 - Опис на работата на внатрешната ревизија со податоци за стручната оспособеност на вработените во Службата за внатрешна ревизија;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за работењето на внатрешната ревизија (продолжение):*
 - Мислење за работата на внатрешната ревизија (ревизорот треба да оцени дали работата на внатрешната ревизија е усогласена со закон и со општите акти на друштвото, дали ревизорот е независен, дали ги врши работите во согласност со правилата на структурата, дали ревизорот ја проценува законитоста на работењето на друштвото за осигурување и соодветноста на системот на интерни контроли во друштвото за осигурување на начин да обезбеди сигурно и стабилно управување со друштвото за осигурување), попис на недостатоците во работењето на внатрешната ревизија и ризиците кои произлегуваат од тоа, заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на работењето на внатрешната ревизија.
- *Извештајот за начинот на водење на трговските книги треба да содржи:*
 - Опис на начинот на водење на трговските книги;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење на начинот на водење на трговските книги (ревизорот оценува дали друштвото за осигурување ги води деловните книги, односно дневникот, главната книга и сите останати помошни книги уредно и ажурно, на начин кој овозможува контрола во исправноста на податоците, чување и користење на податоците, како и увид во хронологијата на извршени книжења и согледување на сите промени на контата во тие книги. Ревизорот особено треба да процени дали материјалната евиденција на непополнети полиси за осигурување – обрасци на строга евиденција во друштвото и кај задолжените лица, се води сигурно, потполно и ажурно и да направи попис на недостатоците во начинот на водење на трговските книги и ризиците кои произлегуваат од начинот на водење на трговските книги;
 - Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на начинот на водење на трговските книги.
- *Извештајот за информатичкиот систем на друштвото за осигурување треба да содржи:*
 - Опис на состојбата и адекватноста на управувањето со информатичкиот систем, негова усогласеност со деловните цели и пропишани интерни процедури за работа на друштвото за осигурување, ефикасноста на работењето на информатичкиот систем, политика и организација на сигурност и заштита на информатичкиот систем и податоците, соодветност на надворешните, системски и останати контроли, технолошката опременост, уочените слабости и ризици на системот и други податоци за функционирањето и безбедноста на информатичкиот систем;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење на ревизорот за адекватноста на управување со информатичкиот систем заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на начинот на управување со информатичкиот систем.

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за информатичкиот систем на друштвото за осигурување (продолжение):*
 - Оценка која се однесува на состојбата и адекватноста во управувањето со информатичкиот систем во согласност со меѓународно признатите стандарди за ревизија на информатички системи.
- *Извештајот за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата од треба да содржи оценка на ревизорот за точноста и комплетноста на извештаите кои, врз основа на Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и подзаконските акти донесени врз основа на тие закони, друштвото за осигурување ги доставува до Агенцијата. Извештајот треба да содржи и препорака на друштвото за ревизија во однос на подобрување на точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата.*
- *Извештајот за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики треба да содржи*
 - Мислење на ревизорот за применетите сметководствени политики, вреднување на билансните и вонбилансните ставки, користените методи за вреднување на финансиските вложувања и вложувања во недвижности и останати ставки, како и нивна усогласеност со МСФИ, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон. Извештајот треба да содржи и препорака на друштвото за ревизија во однос на подобрување на начинот на вреднување на билансни и вонбилансни ставки и сметководствени политики.

Ограничување за употреба

Заклучоците во овој извештај се базираат исклучиво на информации и документи добиени од Друштвото, како и на ревизијата на финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година.

Овој извештај е наменет само за употреба на Агенцијата и може да се користи исклучиво за целите за кои е направен.

Триглав Осигурување АД Скопје
Извештај за извршената ревизија на Друштвото за 2012 година

Прилог 1 - Мнение на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година и Финансиски извешати на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2012 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	3
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	11
Извештај за парични текови	15
Извештај за промените во капиталот	18
Белешки кон финансиските извештаи	21

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Триглав Осигурување АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД - Скопје (“Друштвото”), кои што ги сочинуваат извештаите за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2012 година како и извештаите за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот и извештаите на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со македонската сметководствена регулатива, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветени за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2012 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со македонската сметководствена регулатива.

Калина Шукарова - Савовска

Управител

Владимир Соколоски

Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО

Скопје, 4 април 2013 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	21	13.320	4.996
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		13.320	4.996
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.296.942	1.344.859
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		178.481	186.091
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	22А	59.931	63.723
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		59.931	63.723
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	22Б	118.550	122.368
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		118.550	122.368
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	23	27.631	33.110
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		27.631	33.110

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021			
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022			
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	24A	787.607	729.010
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		149.291	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		612.080	700.718
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		24.882	26.879
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		1.354	1.413
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	24Б	303.223	396.648
4.1 Дадени депозити	036		303.223	396.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037	24В	-	648
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	25	165.609	107.926
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		66.026	16.809
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		99.583	91.117
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
6.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048	-	-
7.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		050	-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)		051	26	11.349
1.	Одложени даночни средства	052	-	-
2.	Тековни даночни средства	053	-	11.349
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)		054	464.258	468.535
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)		055	27	389.696
1.	Побарувања од осигуреници	056	345.712	357.900
2.	Побарувања од посредници	057	43.770	-
3.	Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058	214	7.106
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)		059	2.384	7.305
1.	Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060	-	-
2.	Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	2.238	7.159
3.	Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	146	146
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)		063	28	72.178
1.	Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	66.530	61.620
2.	Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	4.928	32.173
3.	Останати побарувања	066	720	2.431
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		067	-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)		068	29	49.475
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)		069	29А	23.340
1.	Опрема	070	22.714	22.135
2.	Останати материјални средства	071	626	626
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)		072	29Б	26.136
1.	Парични средства во банка	073	23.729	63.036

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
2. Парични средства во благајна	074		100	10
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		2.307	659
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	30	75.027	126.959
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		72.966	82.647
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		2.061	44.312
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		2.064.631	2.151.090
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		469.370	490.146
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	31	535.327	493.744
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		185.223	185.223
1. Запишан капитал од обични акции	087		185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		41.972	41.972
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		11.029	(2.875)
1. Материјални средства	092		1.610	1.610
2. Финансиски вложувања	093		9.419	(4.485)
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		249.713	242.524
1. Законски резерви	096		249.713	242.524
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		19.711	5.332
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		27.679	21.568
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	36	1.318.976	1.466.039
I. Бруто резерви за преносни премии	107		485.776	493.766
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		830.890	966.473
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		2.310	5.800
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		5.510	4.653
1. Резерви за вработени	115		5.510	4.653
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	37	4.106	2.516
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		4.106	2.516
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		200.712	143.412
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	38	39.221	21.326
1. Обврски спрема осигуреници	123		39.221	21.326
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	38	55.552	8.547
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		55.552	8.547
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	39	105.939	113.539
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		69.473	55.914

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		6.126	6.126
3. Останати обврски	133		30.340	51.499
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	40.726
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		2.064.631	2.151.090
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		469.370	490.146

Белешките на страните 21 – 73 се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 5 до 73 се одобрени од Одборот на директори на 27 март 2013 година и беа потпишани во нивно име од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ

Генерален Директор

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)		1.147.068	1.296.891
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	10	1.005.868	1.159.589
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	1.232.665	1.242.059
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	-	646
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	284.003	116.813
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	(7.989)	(78.679)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	49.217	(43.690)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	11	86.578	82.996
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	2.683	3.151
2.1 Приходи од наемнини	213	2.683	3.151
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	-	-
3. Приходи од камати	216	71.921	76.579
4. Позитивни курсни разлики	217	2.046	706
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	2.886	540
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	2.886	540
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222	-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
7. Останати приходи од вложувања		7.042	2.020
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	12	40.058	43.328
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	13	14.564	10.978
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)		1.117.117	1.275.323
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	14	599.353	681.990
1. Бруто исплатени штети		794.003	838.639
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		28.828	31.616
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	305
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија		21.773	20.786
5. Промени во бруто резервите за штети		(135.584)	(48.314)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување		8.465	55.628
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)		(3.490)	5.800
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел за соосигурување /реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)		(3.490)	5.800
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		(3.490)	5.800
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	15	56.634	57.181
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	2.746
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		56.634	54.435
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		350.421	297.292
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252	16	150.879	122.678
1.1 Провизија	253		38.037	56.393
1.2 Останати трошоци за стекнување	254		103.196	89.629
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		9.646	(23.344)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	17	199.542	174.614
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		11.798	9.276
2.2 Трошоци за вработените	258		43.824	41.973
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		3.433	3.176
2.4 Останати административни трошоци	260		140.487	120.189
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	18	7.904	15.031
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		3.818	3.973
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		-	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	1.509
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	1.509
6. Останати трошоци од вложувања	270		4.086	9.549

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		72.061	99.307
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273		72.061	99.307
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	27.212	124.462
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		7.022	(5.740)
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		29.951	21.568
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	20	2.272	-
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		27.679	21.568
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Белешките на страните 21 – 73 се составен дел на овие финансиски извештаи

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	a		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1.254.010	1.357.566
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.189.562	1.184.129
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	55.376	130.713
4. Примени камати од работи на осигурување	304	5.215	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	3.857	42.724
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1.505.643	1.324.512
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	759.996	825.455
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	236.997	127.052
4. Надоместоци и други лични расходи	310	127.316	115.200
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	104.098	107.305
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	-	11.433
8. Останати одливи од редовни активности	314	277.236	138.067
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	-	33.054
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	251.633	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	б		
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	750.989	552.481
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	411	13.713

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	676.395	446.882
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	2.276	2.020
8. Приливи од камати	325	71.907	89.866
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	536.925	556.936
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	10.616	5.476
2. Одливи по основ на материјални средства	328	6.705	19.630
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	519.604	531.830
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	214.064	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	-	4.455
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2.004.999	1.910.047
2.042.568	1.881.448
-	28.599
37.569	-
63.705	35.106
-	-
26.136	63.705

Белешките на страните 21 – 73 се составен дел на овие финансиски извештаи

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалор изациона резерва	Нераспреде лена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции						Ост. резерви	Вкупно резерви
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	185.223	41.972	241.863	-	-	-	241.863	-	17.322	19.544	(13.551)	492.373
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	185.223	41.972	241.863	-	-	-	241.863	-	17.322	19.544	(13.551)	492.373
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.197)	-	21.568	1.371
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.568	21.568
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.197)	-	-	(20.197)
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.197)	-	-	(20.197)
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	661	-	-	-	661	-	-	(14.212)	13.551	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

		Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалор изациона резерва	Нераспреде лена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции						Ост. резерви
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати уплати од страна на сопствениците	IV 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исплата на дивиденда	IV 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останата распределба на сопствениците	IV 4	-	-	661	-	-	661	-	-	(14.212)	13.551	
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	185.223	41.972	242.524	-	-	242.524	-	(2.875)	5.332	21.568	493.744
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	185.223	41.972	242.524	-	-	242.524	-	(2.875)	5.332	21.568	493.744
Промена во сметководствените политики	VI 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исправка на грешки во претходниот период	VI 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	185.223	41.972	242.524	-	-	242.524	-	(2.875)	5.332	21.568	493.744
Добивка или загуба за тековната деловна година	VII I	-	-	-	-	-	-	-	13.904	-	27.679	41.583
Добивка или загуба за тековната деловна година	VII I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.679	27.679
Несопственички промени во капиталот	VII I2	-	-	-	-	-	-	-	13.904	-	-	13.904
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VII I2, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Акционерск и капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Ревалор изациона резерва	Нераспреде лена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви						Вкупно резерви	
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VII I2, 2	-	-	-	-	-	-	-	13.904	-	-	13.904	
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VII I2, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати несопственички промени во капиталот	VII I2, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	7.189	-	-	-	7.189	-	-	14.379	(21.568)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX 4	-	-	7.189	-	-	-	7.189	-	-	14.379	(21.568)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	185.223	41.972	249.713	-	-	-	249.713	-	11.029	19.711	27.679	535.327

Белешките на страните 21 – 73 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на А.Д за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година настана промена на називот на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2012 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (73,38%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 15 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила и воздухоплови, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав осигурување АД Скопје е според едно-степен систем.

Органи на управување на Друштвото се:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

Органите на управување на Триглав Осигурување АД Скопје дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и сопствените правилници за работење.

Имињата на директорите кои работат на раководни места во текот на финансиската година, како и членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Трајче Латиновски, магистер по економски науки – Главен извршен член на Одборот на директори до 22 декември 2012 година;
- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – Неизвршен член на Одборот на директори до 30 јули 2012 година и извршен член во понатамошниот период;
- Г-дин Игор Стебернак, дипломиран електро-инженер - Претседател на Одборот на директори до 30 јуни 2012 година;
- Г-дин Урош Иванц, магистер по економски науки – Претседател на Одборот на директори од 1 август 2012 година;
- Г-дин Андреј Слапар, дипломиран правник – Независен неизвршен член на Одборот на директори до 29 јуни 2012 година;
- Г-ѓа Александра Вукович Качар, дипломиран правник – Неизвршен член на Одборот на директори до 29 јуни 2012 година;

2. Управувачки тела (продолжение)

- Г- дин Андреј Кнап, дипломиран машински инженер – Неизвршен член на Одборот на директори од 1 јули 2012 година;
- Г- ђа Марица Макотер, дипломиран правник – Неизвршен член на Одборот на директори од 1 јули 2012 година;
- Г- ђа Мета Берк Скок, магистер по економски науки –неизвршен член на Одборот на директори од 1 јули 2012 година;

Во текот на 2012 година, Одборот на директори одржа дваесет (20) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

3. Вработени

На 31 декември 2012 година, Друштвото имаше 168 вработени (2011: 150) од кои што 135 се интерно вработени (2011: 130), а 33 (2011: 20) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011 и 162/2012), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009 и 164/2010 применлив од 1 јануари 2010 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 и 64/2011.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 5.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута (продолжение)

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2012 и 2011 година беа како што следи:

	2012	2011
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,5000	61,5050

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако менаџментот смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести (продолжение)

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизи и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколу Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија данокот на добивка се состои од две компоненти:

- **Данок на распределени дивиденди** - односно даночна основа е платената дивиденда
- **Данок на непризнаени расходи** - односно даночна основа за пресметка на данокот претставува износот на непризнаени расходи утврдени во “Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување”, намален за износот на даночниот кредит. Данокот на непризнаени расходи во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за непризнаени расходи за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка за данок на непризнаени расходи за тековна година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија (“МСС 37”).

(e) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

%

Градежни објекти

2,5

Опрема

10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

%

Софтвер

25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(i) Класификација (продолжение)

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувањата одобрени од Друштвото се оние заеми и побарувања со кои се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Друштвото, ниту се чуваат до периодот на достасување.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење (продолжение)

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположиви-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположиви-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположиви-за-продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

(s) Парични средства и паричен еквивалент

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливите-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите од обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба од оштетување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Заеми (продолжение)

во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Цхаин ладдер метод) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2012 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудување во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирани во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2012 година и 31 декември 2011 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2012:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	27.679	535.327	203.779	263%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	29.411	537.059	203.779	264%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	25.947	533.595	203.779	262%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	(12.021)	495.627	203.779	243%	(19%)
5% намалување на настанати штети	67.379	575.027	203.779	282%	19%
2% зголемување на вкупните трошоци	17.254	524.902	203.779	258%	(5%)
2% намалување на вкупните трошоци	38.104	545.752	203.779	268%	5%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	35.799	543.447	203.779	267%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	19.559	527.207	203.779	259%	(4%)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2011

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	21.568	493.744	205,723	240%	
2% зголемување на приносот од вложувања	23.690	495.865	205,723	241%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	19.477	491.623	205,723	239%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	(15.459)	456.717	205,723	222%	(18%)
5% намалување на настанати штети	58.595	530.771	205,723	258%	18%
2% зголемување на вкупните трошоци	10.015	482.191	205,723	234%	(5%)
2% намалување на вкупните трошоци	33.122	505.298	205,723	246%	5%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	29.576	501.752	205.723	244%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	13.560	485.736	205.723	236%	(4%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат не настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2012 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 1,158,940 (2011: МКД 1,306,454 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, државни записи и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	26.136	63.045
Депозити во банки	303.223	399.650
Обврзници и други хартии од вредност што ги издава или за кои гарантира РМ - државни записи	29.961	-
Обврзници и други хартии од вредност што ги издала или за кои гарантира РМ - државни обврзници	731.410	690.185
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	24.882	26.879
Вложувања во инвестициони фондови	1.354	1.413
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	29.891
Др. Резерви согласно Правилник од АСО	41.975	95.391
Вкупно вложени средства од техничките резерви	1.158.941	1.306.454
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.318.976	1.466.039
Дел за реосигурителот	(165.609)	(107.926)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	1.153.367	1.358.113
Усогласеност на средствата и обврските	5.574	(51.659)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување" паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2012 година паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 2,3% (2011: 4,8%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 26,2% (2011: 30,6%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 65,7% (2011: 52,8%), акциите изнесуваат 2,2% (2011: 2,1%), додека вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,1% (2011: 0,1%), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значително концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2012 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	23	27.631	27.631	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24A	787.607	-	119.329	-	29.962	612.080	-	26.236
Депозити, заеми и останати пласмани	24Б, 24В	303.223	212.988	-	-	90.235	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	25	165.609	-	-	-	-	-	-	165.609
Побарувања од непосредни работи на осигурување	27	389.696	-	-	-	-	-	-	389.696
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	27	2.384	-	-	-	-	-	-	2.384
Останати побарувања	28	72.178	-	-	-	-	-	-	72.178
Парични средства и останати парични еквиваленти	29Б	26.136	-	-	-	-	-	-	26.135
Активни временски разграничувања	30	75.027	-	-	-	-	-	-	75.027
Вкупно средства		1.849.491	240.619	119.329	-	120.197	612.080	-	757.266
Обврски									
Бруто технички резерви	36	(1.318.976)	-	-	-	-	-	-	(1.318.976)
Обврски од непосредни работи на осигурување	38	(39.221)	-	-	-	-	-	-	(39.221)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	38	(55.552)	-	-	-	-	-	-	(55.552)
Останати обврски	39	(105.940)	-	-	-	-	-	-	(105.940)
Вкупно обврски		(1.519.689)	-	-	-	-	-	-	(1.519.689)
Неусогласеност на средствата и обврските		329.802	240.619	119.329	-	120.197	612.080	-	(762.423)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2011 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка				Некаматно-носни	
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години		Повеќе од 5 години
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети									
	23	33.110	33.110	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24A	729.010	-	-	-	-	714.525	14.485	-
Депозити, заеми и останати пласмани	24Б, 24В	396.648	396.000	-	-	648	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	25	107.926	-	-	-	-	-	-	107.926
Побарувања од непосредни работи на осигурување	27	365.006	-	-	-	-	-	-	365.006
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	27	7.305	-	-	-	-	-	-	7.305
Останати побарувања	28	96.224	-	-	-	-	-	-	96.224
Парични средства и останати парични еквиваленти	29Б	63.705	63.695	-	-	-	-	-	10
Активни временски разграничувања	30	126.959	-	-	-	-	-	-	126.959
Вкупно средства		1.925.893	492.805	-	-	648	714.525	14.485	703.430
Обврски									
Бруто технички резерви	36	(1.466.039)	-	-	-	-	-	-	(1.466.039)
Обврски од непосредни работи на осигурување	38	(21.326)	-	-	-	-	-	-	(21.326)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	38	(8.547)	-	-	-	-	-	-	(8.547)
Останати обврски	39	(113.539)	-	-	-	-	-	-	(113.539)
Вкупно обврски		(1.609.451)	-	-	-	-	-	-	(1.609.451)
Неусогласеност на средствата и обврските		316.442	492.805	-	-	648	714.525	14.485	(906.021)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) **Кредитен ризик (продолжение)**

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити и дадени заеми		Парични средства и паричен еквивалент	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	817.416	809.159	-	-	209.801	178.715	367	317
Исправка на вредноста на побарувањата	(628.087)	(616.958)	-	-	(209.801)	(178.067)	(367)	(317)
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	189.329	192.201	-	-	-	648	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	52.843	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	52.843	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	147.310	165.699	787.607	729.010	303.223	396.000	26.136	63.705
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	1.017.569	974.858	787.607	729.010	513.024	574.715	26.503	64.022
Вкупна исправка на вредноста	(628.087)	(616.958)	-	-	(209.801)	(178.067)	(367)	(317)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	389.482	357.900	787.607	729.010	303.223	396.648	26.136	63.705

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2012 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	27.631	-	-	27.631
Финансиски вложувања расположливи за продажба	81.196	706.411	-	787.607
Депозити, заеми и останати пласмани	303.223	-	-	303.223
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	165.609	-	165.609
Побарувања од непосредни работи на осигурување	389.696	-	-	389.696
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	2.384	-	2.384
Останати побарувања	68.113	4.065	-	72.178
Парични средства и останати парични еквиваленти	25.808	259	69	26.136
Активни временски разграничувања	75.027	-	-	75.027
Вкупно средства	970.694	878.728	69	1.849.491
Обврски				
Бруто технички резерви	1.318.976	-	-	1.318.976
Обврски од непосредни работи на осигурување	39.221	-	-	39.221
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	55.061	491	55.552
Останати обврски	94.287	11.653	-	105.940
Вкупно обврски	1.452.484	66.714	491	1.519.689
Нето вредност	(481.790)	812.014	(422)	329.802

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2011 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	Вкупно
Средства			
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	33.110	-	33.110
Финансиски вложувања расположливи за продажба	33.009	696.001	729.010
Депозити, заеми и останати пласмани	396.648	-	396.648
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	107.926	107.926
Побарувања од непосредни работи на осигурување	365.006	-	365.006
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	147	7.158	7.305
Останати побарувања	96.224	-	96.224
Парични средства и останати парични еквиваленти	63.532	173	63.705
Активни временски разграничувања	126.959	-	126.959
Вкупно средства	1.114.635	811.258	1.925.893
Обврски			
Бруто технички резерви	1.466.039	-	1.466.039
Обврски од непосредни работи на осигурување	21.326	-	21.326
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	8.547	8.547
Останати обврски	111.601	1.938	113.539
Вкупно обврски	1.598.966	10.485	1.609.451
Нето вредност	(484.331)	800.773	316.442

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување, како и достасувањето на должничките хартии од вредност.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната маргина на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2012 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	27.631	-	-	27.631
Финансиски вложувања расположливи за продажба	175.527	612.080	-	787.607
Депозити, заеми и останати пласмани	303.223	-	-	303.223
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	165.609	-	-	165.609
Побарувања од непосредни работи на осигурување	389.696	-	-	389.696
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	2.384	-	-	2.384
Останати побарувања	72.178	-	-	72.178
Парични средства и останати парични еквиваленти	26.136	-	-	26.136
Активни временски разграничувања	75.027	-	-	75.027
Вкупно средства	1.237.411	612.080	-	1.849.491
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.318.976)	-	-	(1.318.976)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(39.221)	-	-	(39.221)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(55.552)	-	-	(55.552)
Останати обврски	(105.940)	-	-	(105.940)
Вкупно обврски	(1.519.689)	-	-	(1.519.689)
Неусогласеност на средствата и обврските	(282.278)	612.080	-	329.802

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2011 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	33.110	33.110
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	700.719	28.291	729.010
Депозити, заеми и останати пласмани	216.648	180.000	-	396.648
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	107.926	-	-	107.926
Побарувања од непосредни работи на осигурување	365.006	-	-	365.006
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	7.305	-	-	7.305
Останати побарувања	96.224	-	-	96.224
Парични средства и останати парични еквиваленти	63.705	-	-	63.705
Активни временски разграничувања	126.959	-	-	126.959
Вкупно средства	983.773	880.719	61.401	1.925.893
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.466.039)	-	-	(1.466.039)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(21.326)	-	-	(21.326)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(8.547)	-	-	(8.547)
Останати обврски	(113.539)	-	-	(113.539)
Вкупно обврски	(1.609.451)	-	-	(1.609.451)
Неусогласеност на средствата и обврските	(625.678)	880.719	61.401	316.442

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководств ена вредност	Објективна вредност
31 декември 2012							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24A	-	-	787.607	-	787.607	787.607
Депозити, заеми и останати пласмани	24Б, 24В	303.223	-	-	-	303.223	303.223
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	25	165.609	-	-	-	165.609	165.609
Побарувања од непосредни работи на осигурување	27	389.696	-	-	-	389.696	389.696
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	27	2.384	-	-	-	2.384	2.384
Останати побарувања	28	72.178	-	-	-	72.178	72.178
Парични средства и останати парични еквиваленти	29Б	26.136	-	-	-	26.136	26.136
		959.226	-	787.607	-	1.746.833	1.746.833
Обврски од непосредни работи на осигурување	38	-	-	-	39.221	39.221	39.221
Останати обврски	39	-	-	-	105.940	105.940	105.940
		-	-	-	145.161	145.161	145.161
31 декември 2011							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24A	-	-	729.010	-	729.010	729.010
Депозити, заеми и останати пласмани	24Б, 24В	396.648	-	-	-	396.648	396.648
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	25	107.926	-	-	-	107.926	107.926
Побарувања од непосредни работи на осигурување	27	365.006	-	-	-	365.006	365.006
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	27	7.305	-	-	-	7.305	7.305
Останати побарувања	28	96.224	-	-	-	96.224	96.224
Парични средства и останати парични еквиваленти	29Б	63.705	-	-	-	63.705	63.705
		1.036.814	-	729.010	-	1.765.824	1.765.824
Обврски од непосредни работи на осигурување	38	-	-	-	21.326	21.326	21.326
Останати обврски	39	-	-	-	113.539	113.539	113.539
		-	-	-	134.865	134.865	134.865

9. Оперативни сегменти

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Република Македонија	Останати земји	Вкупно
2012			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.232.665	-	1.232.665
Приходи од вложувања	86.578	-	86.578
Не-тековни средства *	215.141	-	215.141
2011			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.242.059	-	1.242.059
Приходи од вложувања	82.997	-	82.997
Не-тековни средства *	213.848	-	213.848

* Ги вклучува недвижностите и опремата и нематеријалните средства

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2012:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полиси-рана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигури-телите	Промена во резерви за преносна премија на реосигури-телите	Нето приходи од премија за осигуру-вање
Осигурување од незгода	100.235	1.901	(5.634)	-	96.502
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	253.097	8.806	(58.461)	-	203.442
Одговорност кон трети лица	459.788	42.882	(17.612)	-	485.058
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	342.275	(34.082)	(177.732)	42.106	172.567
Осигурување на стока во превоз	27.792	1.570	(96)	(225)	29.041
Општа одговорност	26.218	(9.651)	(23.394)	7.341	514
Останато	23.260	(3.437)	(1.074)	(5)	18.744
Вкупно премии	1.232.665	7.989	(284.003)	49.217	1.005.868

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2011:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полиси-рана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигури-телите	Промена во резерви за преносна премија на реосигури-телите	Нето приходи од премија за осигуру-вање
Осигурување од незгода	126.507	2.603	(955)	-	128.155
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	282.747	2.233	(56.994)	-	227.986
Одговорност кон трети лица	589.798	34.662	(17.542)	4	606.922
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	213.083	39.571	(38.788)	(43.635)	170.232
Осигурување на стока во превоз	18.830	(2.275)	(1.126)	103	15.532
Општа одговорност	9.420	404	(2.054)	(162)	7.608
Останато	1.674	1.481	-	-	3.155
Вкупно премии	1.242.059	78.679	(117.459)	(43.690)	1.159.589

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***11. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Приходи од камати:		
- Депозити	23.231	34.973
- Вложувања расположливи за продажба	48.690	41.606
Приходи од закупнини	2.683	3.151
Дивиденди од сопственички хартии од вредност расположливи-за-продажба	2.276	2.020
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	2.886	540
Останато	6.812	707
	86.578	82.997

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Приходи од реосигурување	25.185	26.051
Приходи од регреси гарантен фонд	7.613	4.928
Приходи од услужни штети	2.675	4.753
Отпис на обврски	-	510
Останато	4.585	7.086
	40.058	43.328

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Приходи од камати по судски спорови	10.587	10.062
Останати приходи	3.977	916
	14.564	10.978

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2012:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигури-телите во настанатите штети и користи	Учество на реосигури-телите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	77.162	38.385	-	-	-	115.547
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	139.012	(3.783)	-	-	-	135.229
Одговорност кон трети лица	297.259	(75.446)	-	-	(28.828)	192.985
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	274.152	(98.404)	(21.773)	(8.465)	-	145.510
Осигурување на стока во превоз	1.027	(503)	-	-	-	524
Општа одговорност	1.285	(530)	-	-	-	755
Останато	4.106	4.697	-	-	-	8.803
Вкупно	794.003	(135.584)	(21.773)	(8.465)	(28.828)	599.353

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2011:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигури-телите во настанатите штети и користи	Учество на реосигури-телите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	84.777	(12.386)	-	-	-	72.391
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	169.302	(33.592)	-	-	-	135.710
Одговорност кон трети лица	384.687	(34.130)	-	-	-	350.557
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	196.167	32.889	(21.091)	(55.628)	(31.616)	120.721
Осигурување на стока во превоз	-	(441)	-	-	-	(441)
Општа одговорност	2.574	(1.405)	-	-	-	1.169
Останато	1.132	751	-	-	-	1.883
Вкупно	838.639	(48.314)	(21.091)	(55.628)	(31.616)	681.990

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Трошоци за бонуси кои зависат од резултат - надомест за менаџерско осигурување	-	2.746
Трошоци за бонуси кои не зависат од Резултат - финансиски попусти	56.634	54.435
	56.634	57.181

16. Трошоци за стекнување

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Провизија од осигурување	38.037	56.393
Останати трошоци	103.196	89.629
Промена во одложени трошоци за стекнување	9.646	(23.344)
	150.879	122.678

17. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2012	2011
Останати трошоци за вработени		43.824	41.973
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		3.433	3.176
Трошоци за реклама и маркетинг		2.068	18.460
Трошоци за обврски кон Националното Биро		-	5.424
Материјали и трошоци за одржување		21.296	18.460
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	22A	1.974	1.972
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	29A	7.533	6.796
Амортизација на нематеријални средства	21	2.293	507
Амортизација на земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	3.974
Судски трошоци		7.402	11.369
Телефонски и ПТТ трошоци		6.892	6.815
Банкарски услуги		3.759	3.006
Трошоци за печатење на полиси		-	2.934
Премии за осигурување		1.638	1.379
Наеми		32.353	32.692
Останато		65.077	15.677
		199.542	174.614

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	3.818	3.974
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	-	1.508
Останати трошоци од вложувања	4.086	9.549
	7.904	15.031

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	<u>27.212</u>	<u>124.462</u>
	<u>27.212</u>	<u>124.462</u>

20. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Тековен данок		
Тековна година	<u>2.272</u>	<u>-</u>
	<u>2.272</u>	<u>-</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>	2012	2012	2011	2011
Добивка пред оданочување	%	29.951	%	21.568
Расходи непризнаени за даночни цели		6.052		8.007
Даночно ослободени приходи		<u>(3.780)</u>		<u>(8.007)</u>
		<u>2.272</u>		<u>-</u>

21. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2012 и 2011 година:

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2011	833	833
Зголемување	<u>5.476</u>	<u>5.476</u>
На 31 декември 2011	<u>6.309</u>	<u>6.309</u>
На 1 јануари 2012	6.309	6.309
Зголемување	<u>10.617</u>	<u>10.617</u>
На 31 декември 2012	<u>16.926</u>	<u>16.926</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2011	806	806
Амортизација за годината	<u>507</u>	<u>507</u>
На 31 декември 2011	<u>1.313</u>	<u>1.313</u>
На 1 јануари 2012	1.313	1.313
Амортизација за годината	<u>2.293</u>	<u>2.293</u>
На 31 декември 2012	<u>3.606</u>	<u>3.606</u>
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2011	<u>4.996</u>	<u>4.996</u>
На 31 декември 2012	<u>13.320</u>	<u>13.320</u>

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

22.

А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	Градежни објекти	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност		
На 1 јануари 2011	171.831	171.831
Зголемување	7.849	7.849
Пренос од инвестиции во тек	1.818	1.818
Пренос во земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	(100.750)	(100.750)
На 31 декември 2011	<u>80.748</u>	<u>80.748</u>
На 1 јануари 2012	80.748	80.748
Пренос во материјални средства кои служат за вршење на дејноста	(1.818)	(1.818)
На 31 декември 2012	<u>78.930</u>	<u>78.930</u>
Исправка		
На 1 јануари 2011	37.051	37.051
Амортизација за годината	1.972	1.972
Пренос во земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	(21.998)	(21.998)
На 31 декември 2011	<u>17.025</u>	<u>17.025</u>
На 1 јануари 2012	17.025	17.025
Амортизација за годината	1.974	1.974
На 31 декември 2012	<u>18.999</u>	<u>18.999</u>
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2011	<u>63.723</u>	<u>63.723</u>
На 31 декември 2012	<u>59.931</u>	<u>59.931</u>

На 31 декември 2012 година Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2011: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2012 година изнесува 93.326 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

На 30 ноември 2011 година, градежни објекти во износ од 100.750 илјади МКД беа рекласификувани од објекти кои служат за вршење на дејноста во објекти кои не служат за вршење на дејноста бидејќи Друштвото ги префрли своите работни простории во бизнис центарот Хупериум и со тоа претходно користените простории станаа предмет на идна продажба.

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***22. Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2012	2011
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		155.801	67.199
Пренос од земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	22А	-	100.750
Намалување		-	(12.148)
Состојба на 31 декември		<u>155.801</u>	<u>155.801</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		33.433	10.426
Амортизација за годината		3.818	3.974
Пренос од земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	21.998
Намалување		-	(2.965)
		<u>37.251</u>	<u>33.433</u>
Неотпишана вредност			
На 31 декември		<u>118.550</u>	<u>122.368</u>

На 31 декември 2012 година Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2011: нема).

Пазарната вредност на земјиштето, градежните објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста на 31 декември 2012 година изнесува 162.265 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Приходите од закупнина од просториите кои не служат за вршење на дејноста се во износ од 2.683 илјади МКД и се дел од "Приходи од вложувања" белешка 11 (2011: 3.151 илјади МКД).

23. Финансиски вложувања во зеднички контролирани ентитети

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Вложување во Национално биро на РМ	<u>27.631</u>	<u>33.110</u>
	27.631	33.110

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

24. А) Финансиски средства расположливи-за-продажба

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	<u>787.607</u>	<u>729.010</u>
	787.607	729.010

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24.

Б) Депозити

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Орочени депозити во домашни банки	303.223	396.000
Заеми	-	648
	<u>303.223</u>	<u>396.648</u>

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

24.

В) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Вредност на заеми	209.801	178.715
Исправка на вредноста	<u>(209.801)</u>	<u>(178.067)</u>
	<u>-</u>	<u>648</u>

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
На 1 јануари	178.067	229.074
Ослободување	(4.626)	(5.740)
Отпис	-	(45.267)
Рекласификација од останати побарувања	<u>36.360</u>	<u>-</u>
На 31 декември	<u>209.801</u>	<u>178.067</u>

25.

Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	66.026	16.809
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	<u>99.583</u>	<u>91.117</u>
	<u>165.609</u>	<u>107.926</u>

26.

Одложени и тековни даночни средства

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Тековни даночни средства	-	11.349
	<u>-</u>	<u>11.349</u>

27.

Побарувања по основа на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Побарувања произлезени од договори за осигурување	1.017.568	974.858
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	993	7.106
Исправка на вредност	<u>(628.865)</u>	<u>(616.958)</u>
	<u>389.696</u>	<u>365.006</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27. Побарувања по основа на осигурување (продолжение)

Исправка на вредноста

Во илјади денари

2012

2011

На 1 јануари	616.958	507.712
Дополнителна исправка на вредност	110.678	124.462
Ослободување на исправка на вредност	(85.132)	-
Отпис	(13.639)	(15.216)
На 31 декември	628.865	616.958

28. Останати побарувања

Во илјади денари

2012

2011

Побарувања од непосредни работи во осигурување -регреси	66.530	61.620
Побарувања од финансиски вложувања	5.563	69.173
Останати побарувања	720	2.431
Исправка на вредност	(635)	(37.000)
	72.178	96.224

Исправка на вредноста

Во илјади денари

2012

2011

На 1 јануари	37.000	36.683
Дополнителна исправка на вредност	-	1.481
Рекласификација во заеми	(36.360)	-
Ослободување	(5)	(1.164)
На 31 декември	635	37.000

29. Останати средства

Во илјади денари

2012

2011

Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	23.340	22.761
Парични средства и останати парични еквиваленти	26.135	63.705
	49.475	86.466

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. А) Матријални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2012 и 2011 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност			
На 1 јануари 2011	77.053	15.774	92.827
Зголемување	6.438	-	6.438
Оутѓување	(1.566)	-	(1.566)
Пренос во недвижности и опрема	13.190	(13.190)	-
Пренос од инвестиции во тек	-	(1.818)	(1.818)
На 31 декември 2011	<u>95.115</u>	<u>766</u>	<u>95.881</u>
На 1 јануари 2012	95.115	766	95.881
Зголемување	6.388	317	6.705
Оутѓување	(14.200)	-	(14.200)
Пренос од градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	-	1.818	1.818
На 31 декември 2012	<u>87.303</u>	<u>2.901</u>	<u>90.204</u>
Исправка			
На 1 јануари 2011	67.820	-	67.820
Амортизација за годината	6.796	-	6.796
Отуѓување	(1.496)	-	(1.496)
На 31 декември 2011	<u>73.120</u>	<u>-</u>	<u>73.120</u>
На 1 јануари 2012	73.120	-	73.120
Амортизација за годината	7.533	-	7.533
Отуѓување	(13.789)	-	(13.789)
На 31 декември 2012	<u>66.864</u>	<u>-</u>	<u>66.864</u>
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2011	<u>21.995</u>	<u>766</u>	<u>22.761</u>
На 31 декември 2012	<u>20.439</u>	<u>2.901</u>	<u>23.340</u>

На 31 декември 2012 година Друштвото нема опрема под залог (2011: нема).

29. Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Парични средства во благајна	100	10
Парични средства во банка	23.729	63.036
Краткорочни високоликвидни вложувања	2.674	976
	<u>26.503</u>	<u>64.022</u>
Исправка на вредноста	(367)	(317)
	<u>26.136</u>	<u>63.705</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Б) Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
На 1 јануари	317	317
Дополнителна исправка	50	-
На 31 декември	<u>367</u>	<u>317</u>

30. Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Одложени трошоци за стекнување	72.966	82.647
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	2.061	44.312
	<u>75.027</u>	<u>126.959</u>

31. Капитал и резерви

Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2012	2011
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>

На 31 декември 2012 година одобриениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2011: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2012	2011
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана	73,38%	73,38%
Стојан Клопчевски	8,19%	8,19%

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Управниот Одбор на Друштвото (2011: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на

31. Капитал и резерви (продолжение)

Резерви на сигурност (продолжение)

осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

32. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2012 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 27.679 илјади (2011: МКД 21.568 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2012 година од 60.184 (2011: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>27.679</u>	<u>21.568</u>
Пондериран просечен број на обични акции <i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Основна /разводната добивка по акција	<u>0,460</u>	<u>0,358</u>

33. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Превземени обврски

Триглав Осигурување АД Скопје има склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години почнувајќи од 17 јануари 2011 година. Договорот е нераскинлив три години, а потоа може да се раскине со отказан рок од 9 месеци. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 2.096 илјади денари без ДДВ.

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***34. Усогласеност со законската регулатива**

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2012 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат МКД 1.153.367 илјади (2011: МКД 1.358.113 илјади), а вкупните вложени средства изнесуваат МКД 1.158.941 илјади (2011: МКД 1.306.454 илјади).

35. Трансакции со поврзани лица**Трансакции со Триглав Групација**

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Средства		
Средства од реосигурување	165.609	107.926
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	650	7.159
Останати побарувања	449	59
Обврски		
Обврски кон реосигурители	54.038	7.374
Останати обврски	11.508	1.689
Приходи		
Приходи од провизии и надомести	19.580	8.288
Останати приходи од осигурување	385	331
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	502	45.632
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	19.468	20.786
Промена во резерви за штети на реосигурителите	5.151	5.537
Расходи		
Промена во резерви за штети	92	-
Бруто ликвидирани штети	74	2.103
Пренесена премија на реосигурителите	172.470	108.666
Административни трошоци	3.743	9.975

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во Административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Краткорочни користи за вработените	6.470	6.281
	6.470	6.281

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2012			2011		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
<i>Во илјади денари</i>						
Пријавени, но неисплатени штети	451.218	(99.583)	351.635	552.586	(91.117)	461.469
Настанати, но непријавени штети	314.579	-	314.579	343.043	-	343.043
Преносна премија	485.776	(66.026)	419.750	493.766	(16.809)	476.957
Останати резерви	65.093	-	65.093	70.844	-	70.844
Резерви за бонуси и попусти	2.310	-	2.310	5.800	-	5.800
	1.318.976	(165.609)	1.153.367	1.466.039	(107.926)	1.358.113

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2012 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност		Вкупно
						Општа одговорност	Останато	
Резервирања за преносна премија	29.096	93.891	221.230	117.945	1.186	12.635	9.793	485.776
Преносна премија за реосигурителот	-	-	-	(57.997)	(303)	(7.726)	-	(66.026)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	29.096	93.891	221.230	59.948	883	4.909	9.793	419.750
Резерви за штети	43.307	61.240	538.817	118.977	881	157	2.418	765.797
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(37.867)	(61.716)	-	-	-	(99.583)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	43.307	61.240	500.950	57.261	881	157	2.418	666.214
Останати резерви	5.991	4.636	45.799	10.113	75	-	789	67.403
	78.394	159.767	767.979	127.322	1.839	5.066	13.000	1.153.367

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2011 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигуру- вање од незгода	Осигуру-вање на шински, моторни возила и воздухо- плови	Одговор- ност кон трети лица	Осигуру-вање на имот од пожар и други осигуру-вања на имот	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговор- ност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	36.853	102.698	264.190	83.864	2.757	3,378	26	493.766
Преносна премија за реосигурителот	-	(4)	-	(15.892)	(528)	(385)	-	(16.809)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	36.853	102.694	264.190	67.972	2.229	2.993	26	476.957
Резерви за штети	48.259	58.344	577.262	210.114	240	649	760	895.628
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(20.545)	(70.571)	-	-	-	(91.116)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	48.259	58.344	556.717	139.543	240	649	760	804.512
Останати резерви	9.618	4.615	45.661	16.620	19	51	60	76.644
	94.730	165.653	866.568	224.135	2.488	3.693	846	1.358.113

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

36. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резервации за штети

Во илјади денари

	2012			2011		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	895.629	(91.117)	804.512	940.251	(35.488)	904.763
Пријавени штети	(101.368)	(8.466)	(109.834)	(44.622)	(55.629)	(100.251)
Настанати, но непријавени штети	(28.464)	-	(28.464)	-	-	-
Состојба на 31 декември	765.797	(99.583)	666.214	895.629	(91.117)	804.512

Преносна премија

Во илјади денари

	2012			2011		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	493.766	(16.809)	476.957	572.444	(61.239)	511.205
Полисирана премија во тековната година	1.232.665	(248.268)	(503.270)	1.242.060	(115.516)	1.126.544
Заработена премија во тековната година	(1.240.655)	199.051	446.063	(1.320.738)	159.946	(1.160.792)
Состојба на 31 декември	485.776	(66.026)	419.750	493.766	(16.809)	476.957

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

37. Одложени тековни даночни обврски		
<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Тековни даночни обврски	4.106	2.516
	4.106	2.516
38. Обврски по основ на осигурување		
<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Обврски од непосредни работи на осигурување	39.221	21.326
Обврски по основ реосигурување	55.552	8.547
	94.773	29.873
39. Останати обврски		
<i>Во илјади денари</i>	2012	2011
Обврски кон Национално биро	53.823	45.366
Обврски за законски продонеси од осигурување	2.622	3.015
Обврски кон добавувачите	19.370	6.508
Обврски по основ на примени аванси	473	35.772
Обврски по основ на дивиденди	6.126	6.126
Останато	23.525	16.752
	105.939	113.539

40. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.